



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 21 јуни 1957
Број 16
Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 25 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698

72.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА

Врз основа на член 71 од точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за измени на Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1957 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 16 мај 1957 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 16 мај 1957 година.

У бр. 9
18 мај 1957 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА

Член 1

Член 1 од Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет, за 1957 година се менува и гласи:

„Се одобруваат приходите и расходите по буџетот на Народна Република Македонија за 1957 година во вкупен износ од:

ПРИХОДИ динари 7.845,000.000
РАСХОДИ динари 7.845,000.000

Член 2

Во Буџетот на Народна Република Македонија се вршат следните измени:

I

Во приходите:

Во дел 1 — приходи од стопанските организации, 2 раздел — дел од добивката, партија 1 — Делот од добивката на стопанските организации се намалува за динари 28,000.000 така што оваа партија изнесува

динари 86,700.000 а вкупно: 2 раздел динари 86,700.000.

Вкупниот износ на 1 дел — приходи од стопанските организации се намалува за динари 28,000.000 така што изнесува динари 86,700.000.

Во 7 дел — Дотација, 1 раздел — Дотација за урамнотежување на буџетот, партија 55 — Учество во сојузниот данок на промет се намалува за динари 589,000.000 така што оваа партија изнесува динари 7.421,000.000, а вкупно 1 раздел динари 7.421,000.000.

Вкупниот износ на 7 дел — Дотација се намалува за динари 589,000.000 така што изнесува динари 7.421,000.000.

Вкупниот износ на приходите на Буџетот на Народна Република Македонија се намалува за динари 659,000.000 така што изнесува динари 7.803,000.000.

Во рекапитулацијата на приходите 1 дел — Приходи од стопанските организации наместо 114,700.000 се става „86,700.000“ и 7 дел — Учество во сојузниот данок на промет наместо „8.010,000.000“ се става „7.421,000.000“, а во вкупно приходи наместо „8.462,000.000“ се става „7.845,000.000“.

II

Во расходите:

Во 22 раздел — Дотации на околиците, 8 дел — Дотации, партии 8—393, Учество во пресстапениот сојузен данок на промет:

Позицијата 1 — Битолска околија, се намалува за динари 83,000.000 така што изнесува динари 423,000.000.

Позицијата 2 Кумановска околија, се намалува за динари 45,000.000 така што изнесува динари 281,000.000.

Позицијата 3 — Охридска околија, се зголемува за динари 341,000.000 така што изнесува динари 557,000.000.

Позицијата 4 — Скопска околија, се намалува за динари 262,000.000 така што изнесува динари 234,000.000.

Позицијата 5 — Тетовска околија, се намалува за динари 90,000.000 така што изнесува динари 237,000.000.

Позицијата 6 — Титоввелешка околија, се намалува за динари 55,000.000 така што изнесува динари 128,000.000.

Позицијата 7 — Штипска околија, се намалува за динари 66,000.000 така што изнесува динари 363,000.000.

Вкупниот износ на партии 8—393 — Учество во преостанениот сојузен данок на промет се намалува за динари 261,000.000 така што изнесува динари 2.223,000.000.

Партијата 8—394 — Дотација на Охридска околија во динари 398,000.000 се брише.

Вкупниот износ на 8 дел — Дотации, 22 раздел — Дотации на околиите се намалува за динари 659,000.000 така да изнесува динари 2.523,000.000.

Во 23 раздел — Обврски по буџетот и буџетска резерва, 10 дел, партија 10—396, позиција 1 — Кредити за недоволно предвидените и непредвидените расходи се зголемува за 42,000.000 динари, така што партијата изнесува 298,831.000 динари.

Вкупниот износ на расходите по Буџетот на Народна Република Македонија се намалува за динари 617.000.000 така што изнесува динари 7.845,000.000.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

73.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за основање Републички фонд за унапредување на културните дејности, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 16 мај 1957 година.

У бр. 8

18 мај 1957 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Се основа Републички фонд за унапредување на културните дејности (во натамошниот текст: Фонд).

Член 2

Средствата на Фондот се образуваат и состојат:

од процентот од данокот на приходите од авторските права што му припаѓа по Законот за приходите од авторските права и Фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/54);

од дотации;

од подароци и други слични приходи.

Член 3

Средствата од Фондот ќе се употребуваат како дополнителни средства за унапредување на културната и научната работа, за развивање на книжевноста, музичката, ликовната, театарската и филмската уметност, како и за развивање други гранки на уметничката и културната дејност во Народна Република Македонија, а особено за:

извршување на одредени културни и научни задачи од поголемо значење и особен карактер;

помагање на културно-уметничките и научните установи и здруженија во нивната работа што е од спшт интерес;

организирање на изложби и приредби од значење за афирмацијата на културни, научни и уметнички достигања;

наградување автори на уметнички и научни дела како и истакнати културни работници кои особено придонеле за развивањето на културната дејност.

Член 4

Фондот има својство на правно лице.

Член 5

Фондот има одделна претсметка која е прилог на Буџетот на Народна Република Македонија.

Предлогот на претсметката на Фондот го составува управниот одбор, а го утврдува Извршниот совет.

Средствата на Фондот неутрошени во една година се пренесуваат во идната година.

За остварувањето на приходите, составување и извршување на претсметката како и за сето финансиско работење на Фондот, сходно ќе се применуваат одредбите на Основниот закон за буџетите, прописите за извршување на тој закон и одредбите на овој закон.

Завршната сметка на Фондот се одобрува со завршната сметка за извршување на Буџетот на Народна Република Македонија.

Член 6

Со Фондот управува управен одбор кој се состои од пет до седум члена.

Управниот одбор се именува на две години.

Членовите на управниот одбор ги именува и разрешува на седница Советот за просвета и култура на Народна Република Македонија.

Член 7

Сите одлуки во врска со управувањето на Фондот, управниот одбор ги донесува на седница.

Член 8

Фондот има правила што ги донесува управниот одбор, а ги потврдува на седница Советот за просвета и култура на Народна Република Македонија.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

74.

На основа член 14 од Уредбата за производство како и за купувањето на суров опиум од производителите („Службен лист на ФНРЈ“ број 34/54) а во врска со член 75 став 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

**УРЕДБА
ЗА ОБРАЗУВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА
КОМИСИИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА БРОЈОТ
НА МОРФИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА
СУРОВ ОПИУМ**

Член 1

При купување на суров опиум од производителите, бројот на морфинските единици на опиумот го проценува комисијата за проценка на морфинските единици на суров опиум (во натамошниот текст: Комисијата) која се образува и работи по одредбите на оваа Уредба.

Член 2

Комисијата се состои од по еден претставник на трговското претпријатие кое купува суров опиум, производителите и советот надлежен за работите на стоковиот промет на народниот одбор на околицата на чие подрачје се врши купувањето на суров опиум. Претставници во Комисијата можат да бидат само стручњаци по опиум.

Претставникот на производителите на суров опиум во Комисијата го одредува околинскиот сојуз на земјоделските задруги на чие подрачје се врши откупот на суров опиум.

Претставниците во Комисијата се одредуваат најмалку на месец дена пред почнување на откупната сезона на суров опиум за текуштата година. Ними истовремено им се одредуваат и заменици.

Член 3

Советот надлежен за работите на стоковиот промет на народниот одбор на околицата на чие подрачје се купува суровиот опиум донесува решение за образување на комисијата веднаш штом добие извештај за изборот на претставници во Комисијата.

Комисијата може да се образува за вршење на проценка на морфинските единици на суров опиум што ќе се купува на сите

или на поодделни откупни места на подрачјето на околицата.

Член 4

Комисијата врши проценка на морфинските единици на суров опиум во време и на откупните места што ќе ги одреди советот надлежен за работите на стоковиот промет на народниот одбор на околицата во согласност со трговското претпријатие кое купува суров опиум.

Времето и откупните места се одредуваат секоја година најмалку месец дена пред да се отпочне купувањето на суров опиум.

Член 5

Комисијата ја свикнува и со нејзината работа раководи претставникот на трговското претпријатие кое купува суров опиум.

Член 6

Комисијата работи на состаноци.

Комисијата може да донесува полноважни заклучоци кога на состанокот се присутни сите три члена односно заменици.

Заклучоците се донесуваат со мнозинство на гласови.

Член 7

За работата на Комисијата се води записник.

Записникот го води лице одредено од трговското претпријатие кое купува суров опиум.

Член 8

Членовите на Комисијата односно нивните заменици кога обавуваат работа имаат право на надоместок за загубената заработка во висина која не може да биде помала од стварно загубената заработка, а имаат право и на надоместок на патните и дневните трошоци во износ што им припаѓа на нивниот службенички односно трудов однос.

Висината на патните и дневните трошоци на членовите на Комисијата и нивните заменици што не се во службен односно работен однос се одредува согласно прописите за патните и селидбените трошоци на службениците и работниците на државните органи и установи.

Член 9

Трошоците на комисиите паѓаат на терет на трговското претпријатие кое купува суров опиум.

Член 10

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 78

15 мај 1957 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Горгов, с. р.Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

75.

На основа став 1 од член 81 на Законот за државната управа во врска со член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПОЕДИНИТЕ СЕКРЕТАРИЈАТИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ДРУГИ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА СВОЈАТА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА ДА ЈА УТВРДАТ СО ПРАВИЛНИК

1. Се овластуваат секретаријатите на Извршниот совет и тоа: Секретаријатот за законодавство и организација, Секретаријатот за општи стопански работи, Секретаријатот за индустрија, Секретаријатот за земјоделство, Секретаријатот за шумарство, Секретаријатот за стоков промет, Секретаријатот за сообраќај, Секретаријатот за труд, Секретаријатот за комунални работи и урбанизам, Секретаријатот за општа управа и Секретаријатот за народна одбрана како и Заводот за стопанско планирање, Заводот за статистика, Геодетската управа, Управата за водостопанство, Хидрометеоролошкиот завод, Бирото за посредување на трудот, Заводот за унапредување и проучување на школството, Државниот архив и Централниот завод за заштита на спомениците на културата и природните реткости, својата организација да ја утврдат со правилник во согласност со Извршниот совет.

2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 83
15 мај 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

76.

На основа член 15, 57, 58 и 59 од Уредбата за фондови за кадрови во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/57 година), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ ШТО МУ ПРИПАДА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД И ОКОЛИСКИТЕ ФОНДОВИ ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО

I

Придонесот за кадрови во стопанството што се задолжени да го плаќаат обврзници-

те од член 11 од Уредбата за фондот за кадрови во стопанството, се распределува како следува:

- | | |
|-------------------------|-----|
| а) за Сојузен фонд | 20% |
| б) за Републички фонд | 30% |
| в) за околиците фондови | 50% |

Предниот распоред важи и за распределба на средствата што се предвидуваат по член 57, 58 и 59 од Уредбата за фондовите за кадрови во стопанството.

II

Издршката на стручните училишта, нивните работилници и домови кои во 1956 год. беа на потполна или деломична издршка на терет на фондовите за кадрови во стопанството при републичките стопански комори нивните расходи во 1957 год. ќе бидат на терет на Републичкиот и околиците фондови за кадрови во стопанството.

Учеството во тие расходи ќе се реши споразумно помеѓу фондовите.

III

Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 81
15 мај 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
В. Горгов, с. р. Љ. Арсов, с. р.

77.

На основа член 32 од Уредбата за фондовите за кадрови во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/57) Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО

I.

За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кадрови во стопанството се именуваат:

1. Христов Страшо, член на Извршниот совет на НРМ;
2. Симеонов Благој, секретар на Секретаријатот за индустрија;
3. Спиrowsки Илија, член на Главниот задружен сојуз на НРМ;
4. Јовановски Димче, сојузен народен пратеник во Соборот на производителите и директор на Тутуновиот комбинат — Прилеп;
5. Зафиров Пенчо, член на Управниот одбор на Сојузната граѓев. комора и технички директор на претпријатието „Бетон“ — Скопје;

6. Дуковски Ристо, секретар на Трговската комора на НРМ;

7. Исџановски Вите, од Републичкиот совет на ССМ — Скопје;

8. Бошковски Трајко, началник на одделението за стручни кадри во стопанството на Секретаријатот за труд на НРМ;

9. Лазаревски Јанко, секретар на секцијата за кадар и пропаганда при Селскостопанската комора;

10. Зографски Тодор, претседател на Окoлиската занаетчиска комора на НРМ — Скопје;

11. Мојсовски Спасе, директор на Школската работилница „Ловец“ — Скопје;

12. Начевски Коста, секретар на Здружението за патен сообраќај и ремонт на НРМ;

13. Маринов Томе, директор на Хидроелектропроект — Скопје;

14. Пановски Пецо, стручен соработник на Заводот за проучување и унапредување на школството на НРМ;

15. Мишев Петар, директор на Средно-техничкото училиште — Скопје.

II

За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кадри влегуваат и претседатели на фондовите при НО на околните.

III

Ова Решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

ИС број 82
15 мај 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
В. Ѓоргов, с.р.

Претседател,
Љ. Арсов, с.р.

78.

На основа точка VI од Одлуката за минималните дополнителни плати и посебните награди на службениците на службата приходи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 20/56) донесувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ НАГРАДИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА ПРИХОДИ

Член 1

Во членот 11 во Правилникот за посебните награди на службениците на службата приходи („Службен весник на НРМ“ број 27/56) се додава нов став 4, кој гласи:

„Наградата од претходните ставови не припаѓа, кога наплатата не е постигната за најмалку 80% од збирот на износите на приходите, планирани за наплата од почетокот на текуштата година до крајот на односното тромесечје“.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 април 1957 година.

Број 1745
25 април 1957 година
Скопје

Државен секретар
за работи на финансиите,
М. Романо, с.р.

Согласен:

за Државен секретар за
работи на финансиите на ФНРЈ,
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с.р.

79.

На основа точка 4 од Одлуката за одделните услови под кои стопанските организации можат да купуваат селскостопански производи непосредно од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“ број 48/55), во врска со член 35 од Уредбата за пренесување на работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ број 26/56), и заедничкиот предлог на Трговската комора на НРМ и Главниот задружен сојуз на НРМ, ја донесувам следната

НАРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА НА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ОСНИВААТ ОТКУПНИ СТАНИЦИ ЗА ОТКУП НА ГРОЗЈЕ

1. Стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на селскостопански производи не можат да осниваат откупни станици за откуп на грозје на подрачјето на општината — Кавадарци — Титоввешка околија.

2. Откупните станици за откуп на грозје на стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на селскостопански производи основани по досегашните прописи на подрачјето од точка 1 од оваа Наредба ќе престанат со работа од 1.VII.1957.

3. Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 838
1 јуни 1957 година
Скопје

Секретар за стоков промет
на Извршниот совет,
Морис Шами, с.р.

80.

На основа точка 11 од Одлуката за финансирањето и работењето на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/53 година), Советот за народно здравје во согласност со Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ, го донесува следното

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ НА НАДОКНАДАТА ЗА УСЛУГИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. После точка 11-а од Упатството за дополнување на Упатството за пресметување и наплатување на надокнадата за услуги во здравствените установи со самостојно финансирање („Службен весник на НРМ“ бр. 21/53) се додава нова точка 11-б која гласи:

а) лицата кои боледуваат од „Мекроспорија“ и „Трихофитија“ а по точка 6 став 2 од Уредбата за пресметување на трошоците и наплатување на истите во државните здравствени установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/48) се ослободени од плаќање на надоместување, имаат право на бесплатно лекување и бесплатни лекови;

б) надоместувањата за горе наведените услуги што ги даваат здравствените установи ги плаќаат органите и установите наведени во точка 14, 15, 17 и 18 од Одлуката за финансирањето и работењето на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/53) и Упатството за пресметување и наплатување на надокнадата за услугите во здравствените установи со самостојно финансирање наведени во точ. 6, буква А, Б, В и Г („Службен весник на НРМ“ бр. 21/53).

2. Ова Упатство влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1083
8 април 1957 година
Скопје

Претседател
на Советот за народно здравје,
Даре Цамбаз, с. р.

Согласен:
Државен секретар
за работи на финансиите,
Мориц Романо, с. р.

81.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ВО ИЗБОРНИТЕ ОКОЛИИ СКОПЈЕ IX И СКОПСКА П

До Народното собрание на НРМ
— Собор на производителите —
Скопје

Републичката изборна комисија ги прими изборните акти од дополнителните избори за избор народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството во изборната околина Скопје IX и производителната група на селското стопанство во изборната околина Скопска П, та во смисла на член 160 во врска со член 149 и 121 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1. Дополнителните избори за избор народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството во изборната околина Скопје IX и производителната група на селското стопанство во изборната околина Скопска П, одредени со одлуките на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ од 22 март 1957 година се одржани на 19 мај 1957 година.

2. Со спроведувањето на изборите под надзор на Републичката изборна комисија раководеа скопските изборни комисији за бив. градски одбор Скопје и за Скопска околина.

3. Гласањето во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството во изборната околина Скопје IX е вршено за кандидатот Ивановски Лазаров Орде, од Скопје, а гласањето во производителната група на селското стопанство во изборната околина Скопска П е вршено за кандидатите Николовски Најдов инж. Александар, од Скопје и Јовановски Стефанов Јован, од Скопје. Кандидатурите за све кандидати се потврдени од надлежните окопски изборни комисији и објавени од Републичката изборна комисија под бр. 9 и 10 од 3 мај 1957 година во „Службен весник на НРМ“ бр. 13 од 4 мај 1957 година.

4. Окопските изборни комисији го утврдија резултатот на изборите на начинот пропишан во член 147 и 148 од Законот за

правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Резултатот од изборите е следен:

- а) Производителна група на индустријата, трговијата и занаетчиството

	Вкупно гласови
членови на изборното тело	7 3.906
гласале членови на изборното тело за кандидатот Ивановски Лазаров Орде	5 2.790
неважни гласачки ливчиња	нема

Врз основа на ова околицката изборна комисија за бив. градски народен одбор го прогласи за народен пратеник Ивановски Лазаров Орде, од Скопје.

- б) Производителна група на селското стопанство

	Вкупно гласови
членови на изборното тело	5 1.445
гласале членови на изборното тело за кандидатот Николовски Најдов инж. Александар	1 289
Јовановски Стефанов Јован	2 578
неважни гласачки ливчиња	нема

Врз основа на ова околицката изборна комисија за Скопска околица го прогласи за народен пратеник Јовановски Стефанов Јован, од Скопје.

Во прилог се доставуваат актите што се однесуваат на овие избори.

Бр. 14
21 мај 1957 година
Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар, Претседател,
Перо Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст, Извршниот совет утврди дека во текстот на Решението за формирање Одбор за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд при Југословенската инвестициона банка — Филијала во Скопје и именување членови на Одборот, објавено во „Службен весник на НР Македонија“ број 14/57, се поткраднале долу наведените грешки, и ја дава следната

И С П Р А В К А НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ПРИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА — ФИЛИЈАЛА ВО СКОПЈЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ

1. Во називот на Решението вместо зборовите „филијала во Скопје“ треба да стои „Централа за НР Македонија во Скопје“.

2. Во точка 1 вместо зборовите „филијала во Скопје“ треба да стои „Централа за НР Македонија во Скопје“.

3. Во точка 3, после името „Трајан Ивановски“, вместо зборовите „директор на Југословенската инвестициона банка — филијала во Скопје“ треба да стои „Главен директор на Југословенската инвестициона банка — Централа за НР Македонија“.

Од Извршниот совет — ИС број 76/57-1 од 11 јуни 1957 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за извршување на Законот за рибарство („Службен весник на НРМ“ бр. 10/57) се поткрале долунаведените грешки, поради кое се дава

ИСПРАВКА

Во член 1 став 3 под б) за Дојранско езеро точка 2 вместо 30.VI. да биде 30.IV. а точка 5 да се брише.

Од Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет, бр. 1149 од 25.V.1957 год.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 9260 од 6-V-1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Тодевски Драгутин, роден на 1-I-1932 год. во с. Дивље — Скопска околица, од татко Тодевски Јованче и мајка Тимка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Милановски**.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетниот му син Тодевски Љупчо, роден на 18-I-1957 год. во град Скопје. (57)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 12110 од 5-VI-1957 год. ја одобри промената на роденото име на Пандиловски Бранко, роден на ден 19-I-1926 год. во град Куманово од татко Пандиловски Ѓорѓи и мајка Анастасија, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Боро**. (59)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 17018 од 27-XII-1956 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Алексовски Живко, од с. Граиште, роден на ден 8-VI-1931 год. во село Граиште од родители: татко Јордан и мајка Донка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николовски**.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 10659 од 7-VI-1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Димитриев Благоја, роден на ден 6-I-1930 год. во град Скопје, од татко Димитриев Љубомир и мајка Пелагонија, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ниотис**. (64)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Шутнакова Аргирова Мара од град Скопје, поднесе тужба за утврдување и постоење на брак и развод на бракот против Шутнаков Андон, од с. Данбени, Костурска околија, а сега со непозната адреса.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја јави на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден привремен старател, кој на расправата ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 280/56. (56)

Мадцева Колева Цвета, од град Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Пераклија Мадцев, од с. Герман — Леринска околија, а сега со непозната адреса.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја јави на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден привремен старател, кој на расправата ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 637/57. (63)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 6910 од 6-VIII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Добре Иванов Андонов, со седиште во Кочани, Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добре Иванов Андонов. (262)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 6453 од 8-VIII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Адем Шабанов Саитов, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем Шабанов Саитов. (263)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 19571 од 5-VIII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 10 занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија Георги Арсов Индов, со седиште во Скопје, ул. „433“ бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Арсов Индов. (264)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — с. Липково, бр. 20240 од 14-III-1955 год. е запишано во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 12/55 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Фета Муртез Ајдини, со седиште во с. Рутинце — Кумановско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фета Муртез Ајдини. (266)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината с. Липково бр. 2604 од 5-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 2604 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентал—слаткар Лико Бекира Мумин, со седиште во с. Липково. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лико Бекира Мумин. (267)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 12626 од 8-IX-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 473, рег. бр. 466, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Стојан Милиќ, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 132. Предмет на работата на дуќанот е: влечење на волна.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Милиќ. (270)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Титов Велес, бр. 12342 од 8-IX-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 472, рег. бр. 465, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Благој Р. Неделков, со седиште во Титов Велес, ул. „Христо Ботев“ бр. 32. Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Р. Неделков. (271)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 6304 од 17-VII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Киро Арсов Спасов, со седиште во Кочани. Предмет на ра-

ботата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Арсов Спасов. (269)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Дебар, бр. 8887 од 14-IX-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 337, рег. бр. 189, занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија Кехаја Мојсова Митра, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: кујунџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кехаја Мојсова Митра. (272)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 21792 од 2-IX-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 11 занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија Борис Атанасов Темелков, со седиште во Скопје, ул. „503“ бр. 14. Предмет на работата на дуќанот е бојаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Атанасов Темелков. (273)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кратово, бр. 5024 од 14-IX-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Георги Василев Зарев, со седиште во Кратово. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Василев Зарев. (274)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Струга, бр. 11583/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Јусуф Б. Кадија, со седиште во Струга, ул. „Братство единство“ бр. 7. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на опинџи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф Б. Кадија. (275)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 7860 од 15-IX-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Александар Јаков Клименков, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Јаков Клименков. (276)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кратово, бр. 5023 од 14-IX-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 7, за-

наетчискиот дуќан под фирма: Лимар Митруш Крстев Сенев, со седиште во Кратово. Предмет на работата на дуќанот е: лимарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митруш Крстев Сенев. (277)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кратово, бр. 4809 од 28-VIII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Иван Симонов Трпков, со седиште во Кратово. Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Симонов Трпков. (278)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 11075 од 8-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 474, рег. бр. 467, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Димко Андреев, со седиште во Титов Велес, ул. „Браќа Поп Орданови“ бр. 9. Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Андреев. (279)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Прилеп, бр. 8143 од 16-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 263, рег. бр. 263, занаетчискиот дуќан под фирма: Горџија Андонов Таблоски, со седиште во Прилеп, ул. „Киро Гавриловски“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на предмети од коноп.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горџија Андонов Таблоски. (280)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината на — Прилеп, бр. 7685 од 8-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 267, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Благоја Миланов Црцороски, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 45. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Миланов Црцороски. (281)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Прилеп, бр. 6984 од 15-VIII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 270, рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Владимир Алексов Мирчески, со седиште во Прилеп, ул. „Б. Корчагин“ бр. 13. Предмет на работата на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Алексов Мирчески. (282)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Прилеп, бр. 2445 од 19-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 271, рег. бр. 271 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројачки салон „Жан Фет“ на Трајче Крумев Лазароски, со седиште во Прилеп, ул. „М. Ацев“ бр. 20. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Крумев Лазароски. (283)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Прилеп, бр. 1118 од 27-VII-1956 год. запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 269, рег. бр. 269, занаетчискиот дуќан под фирма: Електро инсталатерска работилница „Согласие“ на Методија Јованов Пепељуговски, со седиште во Прилеп. Предмет на работата на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Јованов Пепељуговски. (284)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Кичево, бр. 7748 од 6-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 253 занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Зердески Н. Атанас, со седиште во Кичево, ул. „11 октомври“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зердески Н. Атанас. (285)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Кичево, бр. 11015 од 6-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 254 занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Рамазаноски, В. Рамазан, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 63. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамазаноски В. Рамазан. (286)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Кичево, бр. 11853 од 6-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Хусоски Џабир, со седиште во Кичево, ул. „Амет Чело печанец“ бр. 9. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хусоски Џабир. (287)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Кичево, бр. 11845 од 10-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 257 занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Јолески Боге, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр.

148. Предмет на работата на дуќанот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јолески Боге. (288)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Кичево бр. 11016 од 6-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 256 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Камзоски Асан, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 119. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Камзоски Асан. (289)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Старо Нагоричане бр. 1776 од 2-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јаневски Василев Александар, со седиште во село Челопек — Кумановско. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаневски Василев Александар. (290)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Старо Нагоричане, бр. 1777 од 2-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Терзија Стошевски Спасев Александар, со седиште во с. Челопек — Кумановско. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на народно облекло.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стошевски Спасов Александар. (291)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 20451 од 22-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 475, рег. бр. 468 занаетчискиот дуќан под фирма: Керамичар Киро Т. Левков, со седиште во Титов Велес, ул. „Љубен Весов“ бр. 92. Предмет на работата на дуќанот е: керамички изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Т. Левков. (292)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Брод, бр. 3928 од 13-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Рамиз Имеров Јашаровски, со седиште во Брод. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз Имеров Јашаровски. (294)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 279/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 328, рег. бр. 328, занает-

чискиот дуќан под фирма: Кројач Киро Јованов Герасовски, со седиште во Ресен, ул. „Гоце Делчев“ бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е: кројачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Јованов Герасовски. (295)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 278/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 327, рег. бр. 327, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Борис Ефтимов Липановски, со седиште во с. Дрмени. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Ефтимов Липановски. (296)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен бр. 276/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 325, рег. бр. 325, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Рамадан Таир Сулчевски, со седиште во Ресен, ул. „Гоце Делчев“ бр. 28. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан Таир Сулчевски. (297)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 277/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 326, рег. бр. 326, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Велули Мемедов Селим, со седиште во Ресен, ул. „11 октомври“ бр. 42. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велули Мемедов Селим. (298)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 275/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 324, рег. бр. 324, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Никола П. Крстиновски, со седиште во с. Покрвеник — Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола П. Крстиновски. (299)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Прилеп, бр. 15423 од 24-IX-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 272, рег. бр. 272, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Методија Димков Рујаноски, со седиште во Прилеп, ул. „Стив Наумов“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Димков Рујаноски. (301)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината — Богданци, Титоввелешка околија, бр.

3392 од 20-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 4 занаетчискиот дуќан под фирма: Ристо Костов Колозов, со седиште во Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: плетење рогозини и леси од трска.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Костов Колозов. (293)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината — Богданци — Титоввелешка околија, бр. 3452 од 26-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 6 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Лазар Петров Војмалиев, со седиште во с. Гавато. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Петров Војмалиев. (300)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината — Богданци — Титоввелешка околија, бр. 3500 од 27-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Мирче Томев Кортошев, со седиште во с. Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на рогозини и леси од трска.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирче Томев Кортошев. (302)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 16293 од 2-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 476, рег. бр. 469, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Душан А. Петров, со седиште во Титов Велес, ул. „Тоше Саздов“ бр. 9. Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тоше Саздов. (303)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 385 од 9-II-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 174, рег. бр. 174 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ристо Орданов Настов, со седиште во Кавадарци, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 49. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Орданов Настов. (304)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 2406 од 9-II-1956 год. запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 176, рег. бр. 176, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Димо Василев Пендев, со седиште во Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 27. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо Василев Пендев. (305)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 4164 од 9-II-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 177, рег. бр. 177, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнарија Боро Методијев Мајсторчев, со седиште во с. Ваташа. Предмет на работата на дуќанот е: фурнишиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Методијев Мајсторчев. (306)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 8428 од 16-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 15, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Мехмед Јунузов Дервишовски, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мехмед Јунузов Дервишовски. (307)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината — Богданци — Титоввелешка околија, бр. 3435 од 24-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 5, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фотограф Милан Станоевиќ, со седиште во с. Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Станоевиќ. (308)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Табановце, бр. 7962 од 29-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 1 занаетчишкиот дуќан под фирма: Наландија Муртез Зенелов Ајвази, со седиште во с. Г. Коњаре — Кумановско. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муртез Зенелов Ајвази. (309)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 8050 од 12-VI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 181, рег. бр. 181, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Никола Дончов Арсов, со седиште во Кавадарци, ул. „Тошо Пепего“ бр. 6 Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Дончов Арсов. (310)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 17151 од 14-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 477, рег. бр. 470, занаетчишкиот дуќан под фирма: Грнчар Благој Д. Нешов, со седиште во Титов Велес

ул. „Благој Нечев“ бр. 53. Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Д. Нешов. (311)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Охрид, бр. 18046 од 25-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 321, рег. бр. 321, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ориентал — слаткар Илија Групчев, со седиште во Охрид, ул. „7 ноември“ бр. 30. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Групчев. (312)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината — Богданци — Титоввелешка околија, бр. 3179 од 16-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 8 занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач Георге Мицев Пејков, со седиште во с. Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георге Мицев Пејков. (314)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 8359 од 29-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 17, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнарија Ристо Тодоров Минов, со седиште во с. Оризари — Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: фурнишиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Тодоров Минов. (315)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 127 од 9-II-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 173, рег. бр. 173 занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар Тодор Глигоров Арнаудов, со седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември“ бр. 69. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Глигоров Арнаудов. (316)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 6766 од 18-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Трипко Душанов Трајковиќ, со седиште во с. Четирце. Предмет на работата на дуќанот е: кројачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трипко Душанов Трајковиќ. (317)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Табановце, бр. 7705 од 29-X-1956 год. е запишан во регистарот на за-

наетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Јово Љубомиров Пешиќ, со седиште во с. Табановце. Предмет на послувањето на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јово Љубомиров Пешиќ. (818)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Табановце, бр. 8131 од 5-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Александар Марков Митровски, со седиште во с. Табановце. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Марков Митровски. (819)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 6639 од 15-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 180, рег. бр. 180, занаетчискиот дуќан под фирма: Продавач на семки и кикирики Живко Лазов Пеливанов, со седиште во Кавадарци, ул. 17-ти септември“. Предмет на работата на дуќанот е: продавање и печење на леблебија, пуканки, семки, костени, кикирики, бадеми и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Лазов Пеливанов. (820)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 2978 од 27-III-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 179, рег. бр. 179, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Блаже Димов Грков, со седиште во Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо Димов Грков. (321)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 2636 од 27-III-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 178, рег. бр. 178, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стефан Михајлов Китев, со седиште во Кавадарци, ул. „Тошо Пепето“ бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Михајлов Китев. (322)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 17039 од 1-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 479, рег. бр. 472 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јован Најдовски, со седиште во Титов Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 164. Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Најдовски. (323)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 21661 од 1-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 478, рег. бр. 471, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Александар С. Стојков, со седиште во Титов Велес, ул. „Киро Рогужаров“ бр. 10. Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар С. Стојков. (324)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 22912/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 30 занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Иван Јосифов Шапкарров, со седиште во Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 112. Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Јосифов Шапкарров. (325)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци бр. 2005 од 9-II-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 175, рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Димо Владов Ридов, со седиште во Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо Владов Ридов. (326)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 10903 од 28-VII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 183, рег. бр. 183, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Ѓорѓи Игов Јованов, со седиште во Кавадарци, ул. „Мара Димова“ бр. 15. Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Игов Јованов. (327)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Пехчево, бр. 3079/1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Фенја Атанасова Костова, со седиште во Пехчево. Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фенја Атанасова Костова. (328)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Пехчево, бр. 3078/1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ангелина Георгиова Каракашова, со седиште во Пехчево. Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангелина Георгиова Каракашова. (329)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Пехчево, бр. 1700/1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ефтим Цонев Пеевски, со седиште во с. Црниќ. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим Цонев Пеевски. (330)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Крушево, бр. 3964 од 27-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебицилница „Корија“ на Меди Јакупов Алиев, со седиште во Крушево. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, костење, леблеби шеќер, семки, кикирики и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Меди Јакупов Алиев. (331)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Крушево, бр. 3720 од 27-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебицилница „Пролетер“ на Исмаил Мазламов Исмаили, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, костење, леблеби шеќер, семки, кикирики и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Мазламов Исмаили. (332)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Крушево, бр. 7829 од 22-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарска работилница „Спорт“ на Анастас Михајлов Пазиковски, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 31. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анастас Михајлов Пазиковски. (333)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината — Винаца — Штипска околица, бр. 10566/1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 26, рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Нијази Мустафа Нуриш, со седиште во с. Градец. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази Мустафа Нуриш. (334)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината — Винаца — Штипска околица, бр. 10847/1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, рег. бр. 126, занаетчи-

скиот дуќан под фирма: Кројач Јордан Наумов Митев, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Наумов Митев. (335)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината Винаца — Штипска околица, бр. 10739/1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 28, рег. бр. 127 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Марика Спинова Клиничарска, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марика Спинова Клиничарска. (336)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Неготино — Титоввелешко, бр. 10138 од 1-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан — ашчилница на Салив Јусуфов Бербери, со седиште во Неготино. Предмет на работата на дуќанот е: приготвување на јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Салив Јусуфов Бербери. (337)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 9981 од 28-VII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 182, рег. бр. 182, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиција Филип Добров Пендев, со седиште во Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 27. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, пуќанки, костени, семенки, кикирики и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип Добров Пендев. (339)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 13893 од 8-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 184, рег. бр. 184, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Тасо Тодоров Чејков, со седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември“. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасо Тодоров Чејков. (340)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 21635 од 12-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 480, рег. бр. 473, занаетчискиот дуќан под фирма: Машино плетач Благојка Н. Дојчинова, со седиште во Титов Велес, ул. „Благој Нечев“ бр. 52. Предмет на работата на дуќанот е: плетење на машина.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благојка Н. Дојчинова. (341)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Горче Петров, бр. 832 од 14-III-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Тодоровски Лазов Ангелко, со седиште во Горче Петров. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодоровски Лазов Ангелко. (342)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 20855 од 15-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 481, рег. бр. 474 занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Васил Тодоров Димов, со седиште во с. Превалец. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Тодоров Димов. (343)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 20547/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 780, рег. бр. 7, занаетчишкиот дуќан под фирма: Александар Благоев Мојсовски, со седиште во Битола, ул. „Кленовец“ бр. 69. Предмет на работата е: услужно варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Благоев Мојсовски. (344)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 4822/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 793, рег. бр. 20, занаетчишкиот дуќан под фирма: Цветан Петров Наумов, со седиште во Битола, ул. „Дунав“ бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е: производство на зачини, меродиви и сурогати од кафе.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан Петров Наумов. (345)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 9472/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 791, рег. бр. 18, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кујунџија Никола Александров Деребанов, со седиште во Битола, ул. „Ордан Николов“ бр. 35. Предмет на работата на дуќанот е: кујунџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Александров Деребанов. (346)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 12164/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 789, рег. бр. 16, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар Благој Анастасов Мангов, со седиште во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 128. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Анастасов Мангов. (347)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола бр. 9077/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 790, рег. бр. 17 занаетчишкиот дуќан под фирма: Ткаач Христо Николов Парнара, со седиште во Битола, ул. „Славко Јумбарко“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: ткаачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Николов Парнара. (348)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола бр. 8001/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 792, рег. бр. 19 занаетчишкиот дуќан под фирма: Бојација Соколе Ванчов Богданоски, со седиште во Битола, ул. „Александар Турунџев“ бр. 12. Предмет на работата на дуќанот е: бојациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Соколе Ванчов Богданоски. (349)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 9481/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 794, рег. бр. 21, занаетчишкиот дуќан под фирма: Слаткар Александар Методијев Наумовски, со седиште во Битола, ул. „Далматинска“ бр. 32. Предмет на работата на дуќанот е: изработување и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Методијев Наумовски. (350)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 8528/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 797, рег. бр. 24, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Крсте Вангелов Петковски, со седиште во Битола, ул. „Мечкин Камен“ бр. 34. Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Вангелов Петковски. (351)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 16982/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 796, рег. бр. 23 занаетчишкиот дуќан под фирма: Свеќар Вангел Фиданов Митровски, со седиште во Битола, ул. „Далматинска“ бр. 54. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Фиданов Митровски. (352)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 643/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 795, рег. бр. 22 занаетчишкиот дуќан под фирма: Бравар Александар Стефанов Иванов, со седиште во Битола, ул. „Цар

Самоил“ бр. 26. Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Стефанов Иванов. (353)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 11373/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 798, рег. бр. 25 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Илија Колев Мајриковски, со седиште во Битола, ул. „Девеани“ бр. 23. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Колев Мајриковски. (354)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола бр. 23446/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 799, рег. бр. 26 занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Вано Костов Бошковски, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вано Костов Бошковски. (355)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 24319/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 800, рег. бр. 27 занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Васил Спасев Темелков, со седиште во Битола, ул. „Трговска“ бр. 65. Предмет на работата на дуќанот е: изработување на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Спасев Темелков. (356)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 24809/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 801, рег. бр. 28 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Атанас Лазаров Јорданов, со седиште во Битола, ул. „Ордан Николов“ бр. 57. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Лазаров Јорданов. (357)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 27343/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 802, рег. бр. 29 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Илија Петков Николовски, со седиште во Битола, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 31. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Петков Николовски. (358)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 13342/56 год.

е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 803, рег. бр. 30, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Нешат Османов Хоџаи, со седиште во Битола, ул. „Коле Неделковски“ бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нешат Османов Хоџаи. (359)

СОДРЖИНА

72. Указ за прогласување на Законот за измени на Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1957 г.	277
Закон за измени на Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1957 година — — — — —	277
73. Указ за прогласување на Законот за основање Републички фонд за унапредување на културните дејности — — — — —	278
Закон за основање Републички фонд за унапредување на културните дејности — —	278
74. Уредба за образувањето и работењето на комисиите за процена на бројот на морфинските единици на суров опиум — — —	279
75. Одлука за овластување на поедините секретаријати на Извршниот совет и други органи на републичката управа својата внатрешна организација да ја утврдат со правилник — — — — —	280
76. Одлука за определување на делот од придонесот за кадрови што му припаѓа на Републичкиот фонд и околските фондови за кадрови во стопанството — — — — —	280
77. Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кадрови во стопанството — — — — —	280
78. Правилник за дополнително на Правилникот за посебните награди на службениците на службата приходи — — — — —	281
79. Наредба за одредување подрачја на кои не можат да се осниваат откупни станици за откуп на грозје — — — — —	281
80. Упатство за дополнување на Упатството за пресметување и наплатување на надокнадата за услугите во здравствените установи со самостојно финансирање — — — —	282
81. Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на изборните околии Скопје IX и Скопска П — — — — —	282
Исправка на Решението за формирање одбор за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд при Југословенската инвестициона банка — Филијала во Скопје и именување членови на одборот — — — — —	283
Исправка на Правилникот за измена и дополнително на Правилникот за извршување на Законот за рибарство — — — — —	283